

# AGROSTEMIN



*Dr. Danica Gajić*

Ј А Б О Л К О

К Р У Ш А

**АПЛИКАЦИЈА:** три пати во текот на сезоната

- прв пат во фаза „гљувчи уши“ **30 g/ha „профи“** или **300 g/ha „зелена“**
- втор пат пред цветање **30 g/ha „профи“** или **300 g/ha „зелена“**
- трет пат за време на бербата **30 g/ha „профи“** или **300 g/ha „зелена“**

Формулација		Дозирање		Напомена
име	ознака	кога	колку	како
прашак	WP	во фаза „гљувчи уши“ – прв пат –	3 пати по 30 g „профи“ или 300 g „зелена“ измешано во вода по хектар земја под овошје	раствораат 300 g „зелена“ во 4 до 5 l, тоа е, 30 g „профи“ во 1,5 до 2 l топла вода поделена со бројот на прскалки потребни за покривање на еден хектар земја под овошје
		пред цветање – втор пат –		
		за време на бербата – трет пат – (намалува загубите на складирање)		

## Препорака:

- ❖ ако има економски интерес, прскајте пред појавата на боја
- ❖ во други периоди, истовремено со примена на хемиски заштитни средства, прскајте со 150 g/ha „зелена“ или 15 g/ha „профи“ за поуспешно закрепнување

поголема  
површина на  
лисјата со повеќе  
хлорофил

повеќе изобилство  
цветни и плодни

поизразена  
сортна боја за две  
до три нијанси

**ПОГОЛЕМ РОД ЗА 5-14%**

подолг и разгранет  
коренов систем

подобрува отпорноста  
кон климата, паразитите  
и болестите

поголем процент  
на шеќер и сува  
материја

**ПОУДОБНО ЗА ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ**

подобар метаболизам  
(исхрана)

помала кало  
за време  
на транспортот  
и складирањето

ТОЈ Е ЦЕЛОСНО БЕЗОПАСЕН ЗА ЛУЃЕТО, ЖИВОТНИТЕ (ВКЛУЧУВАЈЌИ ПЧЕЛИ) И ПРИРОДНАТА СРЕДИНА;  
НЕ БАРА ПОСЕБНИ МЕРКИ НА ХТЗ \*)

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Србија  
Решение бр. 321-01-02214/2019-11 од 10.02.2020 година

\*) Решение бр. 3/2-08-9291/02 од 13.01.2003. на Федералниот секретаријат за труд, здравје и социјална заштита

# AGROSTEMIN



## А П Л И К А Ц И Ј А

*Dr. Danilo Gajić*

### - ј а б о л к о , к р у ш а -

#### во овоштарникот

#### ефект врз овошјето

- подобрена отпорност на штетници и болести
- лисја сјајни, сино-зелени (повеќе хлорофил)
- повеќе бујна цветни со поуспешно плодни
- подобро справување со климатските крајности: утрински мраз/влажност/суша
- произразена сортна боја за две до три нијанси
- зголемена содржина на шеќер и сува материја
- поголема застапеност на I класа од овошје
- помало **кало** за време на транспортот и складирањето

**ПОГОЛЕМ РОД ЗА 5 - 14% - ПОКРЕНУВА КАТЕГОРИЈАТА КВАЛИТЕТ НА ОВОШЈЕТО ( поудобно за транспорт и складирање! )**

**Апликација:** по правило **300 g/ha „зелена“** ( или **30 g/ha „профи“** ), **три пати** во текот на сезоната.

**Прв пат:** во фаза „гљувчи уши“

**Втор пат:** да се прска пред цветање, со делење на разредената количина на прав на веќе подготвената за еден хектар површина раствор на други препарати (не е потребен посебен премин), односно, количина на вода потребна за **прскање на еден хектар.**

**Трет пат:** за време на бербата (плодовите поуспешно се одржуваат при складирање)

#### **Препорака:**

- ❖ ако има економски интерес, прскајте пред појавата на боја
- ❖ во други периоди, истовремено со примена на хемиски заштитни средства, прскајте со 150 g/ha „зелена“ или 15 g/ha „профи“ за поуспешно закрепнување

*ТОЈ Е ЦЕЛОСНО БЕЗОПАСЕН ЗА ЛУЃЕТО, ЖИВОТНИТЕ (ВКЛУЧУВАЈЌИ ПЧЕЛИ) И ПРИРОДНАТА СРЕДИНА;  
НЕ БАРА ПОСЕБНИ МЕРКИ НА ХТЗ \*)*

Агростемин е пронајдок на д-р Даница Гајик. Неизмерен придонес во испитувањето и потврдувањето на неговите својства дадоа агрономи од бројни земјоделски растенија / добиток и експерти од земјоделски станици со свои забелешки и конкретни резултати-извештаи. Како единствен агенс (**не е ѓубриво, ниту пестицид, ниту фитохормон**), со широк спектар на дејство, засновано врз истражување, тестирање и верификација од научни институции и еминентни научници и докажани ефекти во пракса, **AGROSTEMIN®** е класифициран во Југославија веќе триесет години. стандардни агротехнички мерки, како **средство за зголемување и подобрување на квалитетот на приносот\*\*).**

**AGROSTEMIN®** е произведен според Досието за патент бр. 32749, Сојузна канцеларија за патенти на СФРЈ. Имајќи предвид дека плагијат во моментот е присутен на пазарот, со проверка на квалитетот, го обезбедивме правото да го ставиме потписот ( *Dr. Danilo Gajić* ) на авторот-творец на „Агростемин“ – д-р Даница Гајик на нашите пакувања и со тоа да ја потврдиме нивната оригиналност.

\*) Решение бр. 3/2-08-9291/02 од 13.01.2003. на Федералниот секретаријат за труд, здравје и социјална заштита

\*\*) Решение бр. 321-01-02214/2019-11 од 10.02.2020 г. Министерство за земјоделство и шумарство на Република Србија